

Тип на документ:  
Подзаконски акт  
Број на Службен весник:  
99/2011  
Датум на објавување:  
22.7.11

# МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Врз основа на член 45 став 2 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010 и 162/2010), министерот за одбрана, донесе

## ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ВОЕНО ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР

### 1. Основна одредба

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на воено воздухопловен инженер-инспектор.

### 2. Форма, содржина и начин на издавање на легитимацијата на воено воздухопловен инженер - инспектор

#### Член 2

На воено воздухопловниот инженер кој се стекнал со звање воено воздухопловен инженер-инспектор му се издава легитимација на воено воздухопловен инженер инспектор (во натамошниот текст: легитимација).

#### Член 3

Образецот на легитимацијата на воено воздухопловен инженер-инспектор се печати на бел картон со димензии 6 x 9 см., и е сместен во заштитна облога.

Предната страна на образецот на легитимацијата содржи: во горниот дел текст „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА“, ЛЕГИТИМАЦИЈА, „ВОЕНО ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР“, во средината место за фотографија со димензии 2,5 x 3 см, а под неа место за впишување на податоци за името и презимето на инспекторот, чинот и регистарски број на легитимацијата.

Задната страна на образецот на легитимацијата содржи податоци за: единствениот матичен број на граѓанинот, регистарски број на личната карта на имателот на легитимацијата, датум на издавање на легитимацијата, место за потпис на министерот за одбрана и место за печат.

Образецот на легитимацијата е заштитен со просирна пластична фолија.

Заштитната облога на легитимацијата е изработена од кожа во темносина боја во два дела кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат, со димензии 7 x 10 см.

На предната страна на заштитната облога, со букви во боја на злато е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА“, под него е отпечатен грбот на Република Македонија во боја на злато, а под него со златни букви е отпечатен текстот: „ЛЕГИТИМАЦИЈА“, „ВОЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР“.

Втората внатрешна страна на заштитната облога е изработена во два дела, од кои предниот дел е изработен од просирна пластична фолија обрабена со кожа и претставува простор во кој се сместува образецот на легитимацијата.

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е составен дел на овој правилник (Прилог бр. 1).

## Член 4

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на воено воздухопловен инженер-инспектор.

По престанокот на службеното својство на воено воздухопловниот инженер инспектор, инспекторот ја враќа легитимацијата.

## Член 5

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа ја известува Службата-Воено воздухопловен авторитет.

Во случај од став 1 на овој член на инспекторот му се издава нова легитимација.

## Член 6

Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива или кога имателот на легитимацијата ќе ги измени личните податоци.

## Член 7

Легитимацијата што се враќа или се заменува, се поништува.

## Член 8

Издадените легитимации се евидентираат во Министерство за одбрана (СВВА).

Редниот број од евиденцијата под која е извршен упис на податоците се впишува во легитимацијата, како регистарскиот број.

## Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

Бр. 01-4526/1  
12 јули 2011 година  
Скопје

Министер за одбрана,  
**Зоран Коњановски**, с.р.


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА



ЛЕГИТИМАЦИЈА  
ВОЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН  
ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

ЛЕГИТИМАЦИЈА  
ВОЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН  
ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР



\_\_\_\_\_

име и презиме

\_\_\_\_\_

чин

\_\_\_\_\_

регистарски број

\_\_\_\_\_

единствен матичен број на граѓанинот

\_\_\_\_\_

регистарски број на лична карта и кој ја издал

\_\_\_\_\_

датум на издавање на легитимацијата

МП

Министер за одбрана

\_\_\_\_\_